


Стратегија на Владата на Викторија за спречување на малтретирање на постарите



## ИНФОРМАТИВЕН ЛИСТ

### Заштита на вашите финансии

Личи ли ова на вас, или на неког кого познавате?

- Не ми се дозволува да ги видам или да зборувам со моите пријатели
- Некој во семејството ми се заканува
- Моите деца ми земаат пари без да ме прашаат
- Се донесуваат важни решенија за мене без моја дозвола

Ако ова ве опишува вас или неког кого го познавате, може да се работи за малтретирање на постари, лош однос или занемарување.

### Совети за заштита на вашите финансии

- Немојте да се чувствувате обврзани дека треба да обезбедувате пари или да давате вредности како што е накит. Разговарајте со неког кому му верувате и побарајте независни совети ако е потребно.
- Пред да донесете поважни решенија во врска со пари или имот побарајте независни финансиски и правни совети од определени служби.
- Имајте обновен тестамент. Постарите луѓе треба да имаат правен тестамент направен од страна на професионалец и да го обновуваат.

- Направете ги кредитите правно обврзувачки. Дајте му на адвокат да направи правно обврзувачки договор ако планирате да позајмите пари некому, па и ако е тоа роднина.
- Чувајте ги банкарските сметки уредни и не се согласувајте некој друг да има пристап до парите. Контакттирајте ја банката ако не сте сигурни.
- Ако имате пристап до интернет и ако е безбедно да користите компјутер за да барате вакви информации, барајте под зборовите како што се “abuse”, “elder abuse”, “violence and safety”.

### За повеќе помош

Важно е постарите лица да ги знаат своите права и сила во врска со нивните финансии, средства и имот. Важно е и луѓето да бараат совети ако веруваат дека тие или некој кого го знаат е предмет на малтретирање.


*Seniors Rights Victoria* е бесплатна телефонска служба за помош за правни совети и упатување финансирана од Владата. Ако верувате дека доживувате или сте во опасност од финансиско малтретирање *Seniors Rights Victoria* може да ви помогне. Јавете се на 1300 368 821 од 10.00 до 17.00 часот од понеделник до петок или појдете на

[www.seniorsrights.org.au](http://www.seniorsrights.org.au)

Ако се чувствувате загрозувани јавете се на Victoria Police на 000

# Права. Почит. Доверба.

Стратегија на Владата на Викторија за спречување на малтретирање на постарите



## Служба за потрошувачи

- За да пријавите измама, или да се пожалите во врска со производи или услуги јавете се на службата за потрошувачи на 1300 55 81 81, од понеделник до петок од 9.00 до 17.00 часот, освен државни празници.

За повеќе информации за Стратегијата на Владата на Викторија за спречување на малтретирање на постарите јавете се на:

### Ageing & Aged Care Branch

#### Department of Health

12th Floor

50 Lonsdale Street

MELBOURNE 3000

Australia

Тел: (61 3) 9096 7389

Факс: (61 3) 9096 7943

Е-пошта: [aged.care@health.vic.gov.au](mailto:aged.care@health.vic.gov.au)

[www.seniorsonline.vic.gov.au](http://www.seniorsonline.vic.gov.au)

*Информациите од овој памфлет се наменети само како општи информации. Вие не би требало да се потпирате на нив, зашто истите не се правни совети кои се однесуваат на вашите околности. Ако имате некои прашања или ви треба совет, контактирајте ги агенциите наведени на памфлетот*